

За мрежата:

EARTH е првата Еропска мрежа која ги здружува експертите за алтернативен туризам од приватниот сектор. Во 2008 година, нејзините членови одлучија да го споделат своето искуство и своето знаење, со цел да ги застапуваат, на најдобар начин, принципите на алтернативниот туризам пред Европските институции и општеството во целина. EARTH ги обединува приватните организации присутни во 9 Европски земји, вклучувајќи здруженија, невладини организации, задруги и претпријатија. Сите со иста цел: Да се промовираат демократските принципи и однесувањето на алтернативниот туризам низ институциите и независниот патник.

Vademecum е промовиран од:



Првата Европска мрежа за
Алтернативен Туризам
за приватни организации

ИНФО:

www.earth-net.eu

Следете ја EARTH на:



EARTH' Head Office
Square de Meeûs 18
Brussels 1050 (Belgium)
Phone: + 32 25 43 10 43
Fax: + 32 25 41 05 69
info@earth-net.eu



Патувајте со принципите на Алтернативниот Туризам

« Не постојат лоши
патници, постојат само
лошо информирани. »



One Europe for
Responsible Tourism

www.earth-net.eu



Што е Алтернативен Туризам?

Одговорен туризам е туризмот кој се спроведува во согласност со начелото на социјална праведност и економската правда и со целосно почитување на животната средина и културата.

Одговорен туризам признава централизирање на локалната хост заедница и нејзиното право да биде протагонист во развојот на одржлив и одговорен туризам во својата родна земја. Одговорниот туризам охрабрува позитивна интеракција помеѓу туристичката индустрија, локалните заедници и патници.

Секој може да биде «добар патник» да се грижи за светот и луѓето, само со едноставно следење на некои лесни правила на однесување пред, за време на и по патувањето.



ПРЕД

- Најдете колку што можеть повеќе информации за земјата која ќе ја посетите: нејзината историја, култура, економија, природа, религија, кујна ... и можеби дури и научете неколку фрази на локалниот јазик.
- Секогаш кога е можно, изберете тур-оператори, авиокомпани и хотели кои се посветени во корист на хост заедницата и животната средина.

ЗА ВРЕМЕ НА

- Запомнете дека вашиот одмор е исто така време кога можете да се судрите со различна култура. Обидете се да се прилагодите на локалните практики и обичаи, без наметнување свои навика и начин на живот.
- Дури и ако сте платиле за вашиот одмор обидете се да ги задоволите локалните правила, не инсистирајте и не барајте привилегии и исклучоци, не дејствувајте офанзивно или арогантно. Дознајте повеќе за најдобрите локални „бакшиш“ практики.
- Носете соодветна облека која не е премногу недискретна, особено во верски објекти. Не го покажувајте богатството и луксусот што може да се спротивстави драматично со локалните услови.
- Помогнете да се одржат локалните културни настани и „craftwork“, на овој начин дома ќе однесете „вистински“ сувенири и ќе и помогнете на хост заедницата во исто време. Бидете сигурни дека знаете за тоа како и кога да се ценкате за цени.
- Богатството на светот е во неговата разновидност - останете соодветно внимателен, дајте го најдоброто од себе да дејствувате срдечно, со почит и без предрасуди во односите со локалното население.
- Користете ги услугите обезбедени од страна на локалното население, особено транспорт и угостителски услуги. Ова ќе ви помогне да се запознаете со земјата и нејзините жители, притоа придонесувајќи за локалната економија.

- Оставете само добар отисок: Не оставајте ѓубре или графити зад вас. Не земајте „keepsakes“ од животната средина или археолошки локалитети. Не купувајте производи направени од загрозени растенија или животни (на пр слонова коска, крзна/кожи, школки...).
- Кога сте на отворено, а посебно во заштитени подрачја, задржете се на патеките, не ги уништувајте растенијата, животните или нивната средина. Посетете заштитени подрачја само во мали групи и со стручни водичи-уште подобро ако тие се локални.
- Со исклучување чешми, климатизација и светла во вашата хотелска соба кога ќе излезете, ќе помогнете да се заштеди вода и енергија - драгоцен ресурси за целата планета.
- Луѓето не се дел од пејсажот-прашајте ги за дозвола пред да ги фотографирате.
- Забавувајте се со дегустирање локална храна-го имате остатокот од годината за вашето домашно готвење или вашата интернационална кујна.
- Сетете се дека не постојат популации кои се „антрополошки предодреден“ за проституција, дека согласноста од малолетници не е сосема небитна, дека дослух на семејствата, хотелиерите или полицијата не е алиби. Законодавството на многу земји ги осудува сексуалните злосторства извршени во странство од

ПО

- Кога ќе се вратите дома, дајте си време да размислите за тоа што сте виделе и луѓето сте ги запознале. Ако сте ветиле нешто некому-да испратите разгледница, слики или да направите мала услуга-направете се што е во ваша можност да си го одржите својот збор.
- Ако сте забележале какви било сериозни ситуации или нетолерантни услови, стапете во контакт со агентот, тур-операторот или со некој од членовите на **EARTH**.